



ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ul. Jakim Stojkovski br 1
Tel: 032 48 31 31; faks: 032 48 30 47
www.probistip.gov.mk

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

објавува:

Награден Фото КОНКУРС
“ПРОБИШТИП ФОТО 2016“
ТЕМА:
„ ЗА МОЈОТ ПРОБИШТИП“

Основни критериуми за учество:

- Се учествува со 2 (две) фотографии на зададената тема (ситефотографирани во Пробиштип)
и до 3 (три) слободни фотографии (сите фотографирани во општина Пробиштип, со мотиви од карактеристични и препознатливи обележја за нашата општина)
 - **Може да се достави и само една фотографија за учество**
 - **Може да се учествува со највеќе 5 (пет) фотографии**
- Фотографиите треба да бидат јасно одбележани за која од двете категории се испратени
- Фотографиите што не одговараат на темата нема да влезат во изборот за наградите
- Фотографиите не треба да бидат потпишани (“watermark”, “signature”) или на кој било начин означени со име или идентификација на фотографијата
- Фотографијата не треба да содржи име, презиме, иницијали, рамки или какви било текстуални карактери и симболи за идентификација на предната страна
- Фотографиите не треба да се претходно објавувани во весници, магазини, каталози или да имаат учествувано на други натпревари
- Фотографиите што не одговараат на темата нема да влезат во изборот за наградите
- Фотографиите на зададената тема и слободна тема, треба да се фотографирани во Пробиштип,
- Испратените фотографии не треба да содржат елементи на насилство, порнографија, расизам или некој друг облик на дискриминација
- Испратените фотографии не треба да ја нарушуваат приватноста на луѓето, односно сите фотографирани луѓе мора претходно да дале согласност за тоа

Техничко - уметнички критериуми за учество:

- Фотографиите **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** треба да се достават во:
 - електронска форма снимени на CD со висока резолуција (најмалку 5 мегапиксели)
 - Да се во JPEG формат
 - Да се најмалку 72 dpi
 - 4:3 / 3:2 / 16:9 (Пропорција на стандардна фотографија)

Секоја фотографија која нема да биде согласно погоре наведените карактеристики ќе биде дисквалификувана и нема да биде разгледувана од жири комисијата

- Дозволено е софтверско интервенирање на фотографиите
- Фотографијата ќе се оценува според композицијата. Начинот на којшто се вклопени фотографирани елементи, кои треба да прават успешна целина во уметничка смисла
- Фотографиите треба да содржат напредни естетски елементи. Тоналитет, форма, текстура, ритам, баланс, движење и сл.
- Фотографијата не треба да биде премногу темна, нити премногу светла
- Фотографијата мора да има доволно видливи детали

Награди :

- Општина Пробиштип за првите три фотографии во двете категории обезбеди награди и тоа:
 - Фотографии на зададена тема:
 - I место - 4.000 денари
 - II место - 2.000 денари
 - III место - 1.000 денари
 - Фотографии на слободна тема:
 - I место - 2.000 денари
 - II место - 1.500 денари
 - III место - 1.000 денари

Наградите ќе бидат доделени на 7 Декември, а по повод празникот, **8 Декември 2016 година - Свети Климент Охридски** на изложбата која по тој повод, од пристигнатите фотографии, ќе биде поставена во Домот на културата во Пробиштип.

Доставување на фотографиите за учество:

- Фотографиите (секоја со наслов), да се достават со наведена шифра, во плик во кој **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** во помал затворен плик се доставуваат личните податоци за учесникот (име, презиме, телефонски број и сл.)

- Секој учесник кој при отварањето на фотографиите нема затворен плик со податоци и за кој јасно може да се определи за која личност станува збор **ќе биде дисквалификуван** и фотографиите нема да се разгледуваат

- Фотографиите да се испратат на адреса: **Општина Пробиштип, ул. Јаким Стојковски бр.1** или да се донесат во Канцеларијата на Одделението за јавни дејности во Општина Пробиштип, со назнака: **За награден фото Конкурс „ПРОБИШТИП“ – 2016, најдоцна до 21.11.2016 година (понеделник) до 16.00 часот.**

- Жири комисијата најдоцна до **24.11.2016 година** ќе ги селектира фотографиите и ќе ги објави на официјалната фан страна на Facebook за да можат сите заинтересирани да гласаат за истите.

- *(Гласањето на Facebook ќе има влијание во одлуката на жири комисијата, но освоените гласови нема да значат и конечен пласман на фотографиите)*

- Жири комисијата најдоцна до **05.12.2016 година** ќе ги објави наградените фотографии преку медиумите, на официјалната WEB страна на општина Пробиштип www.probistip.gov.mk и на официјалната Facebook фан страна.

Авторски права:

- Со предавањето на фотографиите за учество на Конкурсот секој потврдува

дека:

- ✚ е автор на фотографиите

- ✚ фотографијата не е претходно изложена или објавена

- ✚ ги отстапува авторските права на Општината Пробиштип со неограничено право да ги објавува, разменува, печати или пренесува на трети лица

- ❖ **На Фото Конкурсот немаат право на учество вработените во општинската администрација како и нивните потесни семејства**

- ✚ За подетални информации на бројот **032/483-131 лок.107**, или на е-маил: info@probistip.gov.mk

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Одделение за јавни дејности